

Индустија за млеко и млечни производи
и сокови акционерско друштво

“МЛЕКАРА”

БР 01-179/1

14-06-2023 20 ГОД

БИТОЛА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Во акта - Арх. знак:	0108
Рок на чување:	3 месеци
14-06-2023 од:	Димитров

АД МЛЕКАРА БИТОЛА

2022 ГОДИНА



Битола, Март 2023 година

АРХИВСКИ ПРИМЕРОК

СОДРЖИНА

1. Општи податоци
2. Управување со финансиски ризик
3. Инвестиции
4. Дивиденда
5. Финансирање
6. Големи зделки
7. Односи со поврзани субјекти
8. Акционерски капитал
9. Надомести на раководството
10. Приходи, расходи и финансиски резултат
 - Приходи
 - Расходи
 - Финансиски Резултат
 - Биланс на состојба
11. Број на вработени

1. Општи податоци

Млекара АД Битола е акционерско друштво со седиште во Република Македонија. Адресата на Друштвото е: Ѓурчин Наумов Пљакот бр.1 Битола, Република Македонија.

Основна дејност на Млекара АД Битола е преработка на млеко и производство на млечни производи и сокови. **Претежна дејност** е преработка на млеко и производство на млечни производи.

Акциите на Млекара АД Битола, не котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност.

Годишниот извештај за работењето на Млекара АД Битола е изготвен во согласност со Законот за трговски друштва (Сл.Весник на РМ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 12С/2018) и Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник бр. 94/2004, 11/2005, 116/2005, 159/2009 и 164/2010). Извештајот е изготвен во согласност со концептот на набавна цена, со исклучок на вложувањата расположиви за продажба, кои се искажани според нивната пазарна вредност.

Изготвувањето на годишен извештај во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако проценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите.

2. Управување со финансискиот ризик

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Управниот Одбор.

Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат дозволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба, како и од промена на цените на основните репроматеријали.

Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на капиталните инвестиции на Друштвото.

Каматен ризик

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што го овинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат.

Објективна вредност

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува нивната објективна вредност.

Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3 Инвестиции

Инвестициите ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер).

Организациони единици	2022		2021	
	Износ (000)	%	Износ (000)	%
Производство	54.092	61,33%	48.854	68,99%
Логистика	12.953	14,69%	7.610	10,75%
Продажба	2.926	3,32%	2.317	3,27%
ИТ сектор	5.784	6,56%	1.860	2,63%
Станато	12.445	14,10%	10.175	14,37%
Вкупно	88.200	100,00%	70.816	100,00%

4 Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди сè додека истата не се ратификува на Годишно собрание на акционерите.

На Собрание на акционерите беше донесена Одлука за исплата на дивиденда во 2022 година од акумулирана добивка од минати години.

5 Финансирање - Кредити

Кредити	2022		2021	
	Износ (000)	%	Износ (000)	%
Долгорочни кредити	0	0%	0	0%
Краткорочни кредити	0	0%	0	0%
Тотал	0	0%	0	0%

Доспеаност	2022		2021	
	Износ (000)	%	Износ (000)	%
До 1 година	0	0%	0	0%
Над 1 година	0	0%	0	0%
Тотал	0	0%	0	0%

6 Големи зделки

Според Законот за трговски друштва, Млекара АД Битола во 2022 година нема склучено големи зделки.

7 Односи со поврзани субјекти

Матично претпријатие на друштвото е ИМЛЕК АД, Србија.

Друштвото ги има остварено следниве трансакции со поврзаните субјекти:

Продажба на готови производи, услуги и недвижности, постројки и опрема

Во илјади МКД	2022	2021
Матично претпријатие	626	10.875
Останати поврзани субјекти	-	-
Вкупно	626	10.875

Набавка на трговски стоки, услуги и недвижности, постројки и опрема

Во илјади МКД	2022	2021
Матично претпријатие	291.277	344.023
Останати поврзани субјекти	-	-
Вкупно	291.277	344.023

Салда на крајот на годината кои произлегуваат од продажбите/набавките на готови производи/трговски стоки, услуги и недвижности, постројки и опрема

Побарувања од поврзани субјекти (во илјади МКД)	2022	2021
Матично претпријатие	91	10.615
Останати поврзани субјекти	-	-
Вкупно	91	10.615

Обврски кон поврзани субјекти (во илјади МКД)

	2022	2021
Матично претпријатие	20.127	31.941
Останати поврзани субјекти	-	-
Вкупно	20.127	31.941

Заеми од поврзани субјекти (во илјади МКД)

	2022	2021
Матично претпријатие	0	0
Останати поврзани субјекти	0	0
Вкупно	0	0

8 Акционерски капитал

	Број на акции	Обични акции	Сопствен акции	Вкупно
На 1 Јануари 2022	108.589	108.589	1	108.589
Откуп на сопствени акции				
Оттуѓување на сопствени акции				
На 31 Декември 2022	108.589	108.589	1	108.589

Заработка по акција	2022	2021
Расположива Нето добивка (Денари)	169.092.564	145.385.496
Број на акции	108.589	108.589
Средна заработка по акција (Денари):	1.557,18	1.338,86

9 Надоместоци на раководството

На дел од членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2022 година исплатени се надоместоци за учество во одборот, согласно Одлуката донесена од Собрание на Акционери.

10 Приходи, расходи и финансиски резултатот

• Приходи

Приходи	(во 000 денари)			
	2022		2021	
	Износ	%	Износ	%
1. Приходи од продажба на производи и услуги	2.533.367	99,65%	2.435.963	99,53%
-Домашен пазар	2.474.900	97,35%	2.286.750	93,44%
Продажба на готови производи	2.078.076	81,74%	1.943.391	79,41%
Продажба на трговски стоки	387.837	15,26%	340.492	13,91%
Останата продажба	8.987	0,35%	2.867	0,12%
-Странски пазар	58.467	2,30%	149.214	6,10%
Продажба на готови производи	58.376	2,30%	141.842	5,80%
Продажба на трговски стоки	0	0,00%	0	0,00%
Останата продажба	91	0,00%	7.371	0,30%
2. Останати деловни приходи	15.468	0,23%	7.685	0,31%
Наплатени отпишани побарувања	607	0,02%	884	0,04%
Приходи од поранешни години	0	0,00%	0	0,00%
Капитални Добивки	488	0,02%	79	0,00%
Останати приходи	4.752	0,19%	6.722	0,27%
3. Финансиски приходи	3.109	0,12%	3.716	0,15%
Позитивни курсни разлики	1.748	0,07%	1.673	0,07%
Приход од камата	1.361	0,05%	2.043	0,08%
Останати приходи	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно	2.542.323	100,00%	2.447.364	100,00%

Остварените вкупни приходи во 2022 година изнесуваат 2.542.323 илјади денари што во споредба со остварените во 2021 година (2.447.364 илјади денари) претставува раст од 3,88%.

Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 99,65%, имаат приходите остварени со продажба на производи. Приходите од продажба на домашен пазар бележат пораст од 8,23% во споредба со остварените приходи во 2021 година.

Останатите деловни приходи учествуваат со 0,23%.

Финансиските приходи ги опфаќаат само приходите по основ на курсни разлики и приходите од камата. Учеството на овие приходи во вкупните приходи е незначително.



• Расходи

Вкупни расходи	(во 000 денари)			
	2022		2021	
Видови трошоци	Износ	%	Износ	%
Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство	-16.740	-0,71%	30.686	1,34%
Трошоци за сировини и други материјали	1.301.359	55,39%	1.161.017	50,80%
Набавна вредност на продадените стоки	257.992	10,98%	244.919	10,72%
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	8.677	0,37%	5.645	0,25%
Услуги со карактер на материјални трошоци	324.611	13,82%	314.067	13,74%
Останати трошоци од работењето	35.836	1,53%	36.544	1,60%
Трошоци за вработени	163.445	6,96%	165.613	7,25%
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	114.812	4,89%	152.277	6,66%
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	358	0,02%	1.068	0,05%
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	8.005	0,34%	4.451	0,19%
Резервирања за трошоци и ризици	0	0,00%	0	0,00%
Останати расходи од работењето	148.620	6,33%	167.245	7,32%
Финансиски расходи	2.345	0,10%	1.757	0,08%
Вкупни трошоци	2.349.320	100,00%	2.285.289	100,00%

Остварените вкупни расходи во 2022 година изнесуваат 2.349.320 илјади денари што во споредба со остварените во 2021 година (2.285.289 илјади денари) бележат раст од 2,80%. Тоа во најголем дел се должи на порастот на трошоците за сировини и други материјали, набавната вредност на продадените стоки и услугите со карактер на материјални трошоци.

Во структурата на вкупните расходи најголемо учество имаат трошоците за сировини и репроматеријали со 55,39%. Трошоците за вработени учествуваат со 6,9%, додека услугите со карактер на материјални трошоци учествуваат со 13,82%.

Останатите расходи од работењето учествуваат со 6,33%. Учеството на финансиските трошоци е ниско и изнесува 0,10%.

• Финансиски Резултат

Финансиски резултат	Опис	(во 000 денари)	
		2022	2021
Остварени вкупни приходи		2.542.323	2.447.364
Остварени вкупни трошоци		2.349.320	2.285.289
Остварена добивка		193.003	162.075
Данок на добивка		23.910	16.690
Нето добивка		169.093	145.385

Остварената Добивка пред оданочување во 2022 година изнесува 193.003 илјади денари што во споредба со остварената во 2021 година (162.075 илјади денари) бележи раст од 19,08%. Учеството на Добивка пред оданочување во 2022 година во вкупниот приход изнесува 7,59%.

11 Број на вработени

Вкупниот број на вработени со состојба на 31 декември 2022 година изнесува 206, што во споредба со вкупниот број на вработени во 2021 година претставува зголемување за 3,00%.

М.П.



Генерален директор

